

ПРЕДИЗВИК ЗА „СПРАВУВАЊЕ СО КЛИМАТСКИ ПРОМЕНИ 2022“



ИМЕ НА КОМПАНИЈА: ВИЛАМЕТ ДООЕЛ

**ПРОЕКТ: Влијание на мрежи за засенчување врз
квалитетот и антиоксидантниот потенцијал на малини
и капини одгледувани во кривопаланечкиот регион**

ВКУПЕН БУЏЕТ

МКД

1.492.200

СОПСТВЕНО

КОФИНАНСИРАЊЕ

149.220

ФИТР

КОФИНАНСИРАЊЕ

1.342.980

ОПИС НА ПРОЕКТ:

Целта на проектот е воведување на иновативен технолошки процес, како и иновација на крајниот производ. Преку употреба на мрежи за засенчување и софтверско контролирање на условите на средината, ќе се овозможи контрола на УВ зраците кои се еден од главните фактори при зреењето на малините и капините, а со контрола на степенот на влага ќе се овозможи заштита на бобинкастите плодови од инфекции предизвикани од мувла и бактерии. На тој начин, ќе може да се подобри не само квалитетот на крајниот производ, туку и неговиот квантитет и антиоксидативен потенцијал кој значително ќе влијае на цената на крајниот производ.

Со реализација на проектот, ќе може да се утврди дали мрежите за засенчување го успоруваат процесот на зреење кај бобинкастите плодови (малините и капините) и колку го подобруваат ефектот на крајниот производ.



ИМЕ НА КОМПАНИЈА: ГРИНТ ИТ
ПРОЕКТ: Challenger@Work

ВКУПЕН БУЏЕТ

МКД

1.637.770

СОПСТВЕНО

КОФИНАНСИРАЊЕ

282.300

ФИТР

КОФИНАНСИРАЊЕ

1.355.470

ОПИС НА ПРОЕКТ:

Со развој на овој проект, компанијата планира технички развој на апликацијата и воведување на нови функционалности на апликацијата Challenger@Work, која има за цел да ги мотивира вработените за нивен активен придонес кон ублажување на климатските промени, промена на нивната култура на живеење и работење. Дополнително, во рамките на самата апликација ќе се постави и е-Прирачник за еко и одржлива канцеларија, која ќе ги обработува следните теми: информации за предизвиците на 21 век, односно негативните влијанија со кои се соочуваме предизвикани од климатските промени, како и можни решенија на компаниите како да влијаат за надминување на истите преку користење на технолошките придобивки и реструктурирање на нивните процеси и активности во нивните канцеларии.



ИМЕ НА КОМПАНИЈА: ИНОВАТИВНОСТ ДООЕЛ
ПРОЕКТ: Еколошки бекатон плочки од оризови
лушпи и лигнин

ВКУПЕН БУЏЕТ

МКД

1.666.672

СОПСТВЕНО

КОФИНАНСИРАЊЕ

166.700

ФИТР

КОФИНАНСИРАЊЕ

1.499.972

ОПИС НА ПРОЕКТ:

Во рамките на проектот, ќе се работи на развивање на иновативна технологија за добивање на еколошки бекатон плочки од оризови лушпи, кои претставуваат земјоделски отпад. Оризовата лушпа е составена од 50% целулоза, 30% лигнин и 2-% силициум, па затоа може да се употреби како обновлив извор на енергија или како филтер за прочистување на отпадните и плитките води. Во проектот, оризовата лушпа ќе има двојна улога: во првата етапа, таа ќе се користи како филтер за прочистување на отпадните води во бојачниците на памук, а во втората, во комбинација со бетон ќе се користи за добивање еколошки бекатон плочки. Добиените еколошки бекатон плочки ќе бидат поевтини, полесни (помала потрошувачка при транспорт), ќе генерираат помала емисија на штетни гасови, подобри термички својства и со тоа ќе бидат поатрактивни за потрошувачите.



ИМЕ НА КОМПАНИЈА: КОДХЕМ ДООЕЛ
ПРОЕКТ: ЛАНА

ВКУПЕН БУЏЕТ	СОПСТВЕНО	ФИТР
МКД	КОФИНАНСИРАЊЕ	КОФИНАНСИРАЊЕ
5.559.044	4.113.692	1.445.351

ОПИС НА ПРОЕКТ:

Проектот предвидува изработка на мобилна апликација „Лана“ која ќе овозможи изнајмување на електрични тротинети со вграден хардвер кој ќе биде поврзан со мобилната апликација, а потоа во следна фаза и изнајмување на електрични автомобили. Концептот на овој модул е 100% еко-пријателски начин на патување. Lana-Scoot ќе овозможува изнајмување на електрични тротинети кои ќе бидат распределени на повеќе локации во Скопје, кои ќе бидат изнајмувани од страна на граѓаните по прифатлива цена.

Исто така во склоп на апликацијата, преку нотификација ќе се прикажува споредба на емисии и загадување за поминатата рута во однос на други превозни средства. Ова им дава мерливост на корисниците за нивниот импакт и чувство за допринос во околината.



ИМЕ НА КОМПАНИЈА: ДОМИНОС ДООЕЛ

ПРОЕКТ: Од отпад до органска вредност

ВКУПЕН БУЏЕТ

МКД

1.660.300

СОПСТВЕНО

КОФИНАНСИРАЊЕ

166.030

ФИТР

КОФИНАНСИРАЊЕ

1.494.270

ОПИС НА ПРОЕКТОТ:

Проектот BoneMeal претставува модернизација на процесот на добивање органско ѓубриво од животински коски, со дизајн и изградба на индустриска линија наменета за претпријатија, со што значително ќе се намали загадувањето од овој отпад, бидејќи се елиминира неговиот транспорт и депониското распаѓање, а истовремено се добива производ кој ќе овозможи брз раст на растенија со што од карбон позитивен отпад се добива карбон негативен производ. Една од главните карактеристики на ѓубривото BoneMeal во неговата чиста форма е бавно и константно испуштање на хранливи материи за растенијата особено фосфор и калциум, кои придонесуваат за брз раст и развивање на коренските системи кај растенијата.